


Округла клешта

476/1VDEBI



Usage



Profiles



Premium +

[\(/mk/about-](#)

[us/materials\).](#)



[\(/mk/support/warranty\).](#)

Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- робусни рачки изолирани со двокомпонентни навлаки
- изработени по стандард ISO 5745 и EN 60900

Предности:


- долгите завршетоци овозможуваат дофаќање на жици во тешко достапни места
- минимална можност да се оштети жицата

Standards

EN 60900




Barcode	L	B	A	C	D	Icon
610431	140	15	9	39	2	116
610432	160	16	10	49	2.5	126



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
610431	210	59	31	120
610432	215	59	31	135



Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
610431	4	124	250	54	553
610432	4	75	308	60	610